

**ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША**



**2013
СЛУЖБЕН ГЛАСНИК Бр.11**

Четврток 3 Октомври 2013 Rostu{e

Број 08-404/2 Општина Маврово и
Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа /"Службен Весник на Р.М " број 05/2002/, а во согласност со член 15 став 1, точка 8 и член 25 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша / пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година,

Советот на Општина Маврово и Ростуша на својата 7-ма седницата одржана на ден 30.09.2013 година, разгледувајќи го годишниот извештај за работењето на Основните Училишта во општината за учебната 2012/13 година го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуша ги одобрува годишните извештаи за работењето во учебната 2012/13 година на општинските Основни Училишта : „Денче Дејаноски,, од с. Маврови Анови; „Блаже Конески“ с.Скудриње; „Јосип Броз Тито“ с.Жировница и „Горѓи Пулески“ с. Ростуше.
- II. Примерок од овој заклучок да се достави до Градоначалникот, и директорите на Основните Училишта и архивата на општината.
- III. Овој заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во "Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша".

Број 07-400/4 Совет на Општина
Маврово
30.09.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили,
с.р.

128.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа

/,"Сл.Весник на РМ" број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /,"Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша" број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишните Програма за работа во учебната 2013/2014 година на СОУ „Маврово-Ростуше“ – с. Ростуше

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Годишните Програма за работа во учебната 2013/2014 година на СОУ „Маврово-Ростуше“ – с. Ростуше, број 07-400/5 што Советот на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/3 Општина Маврово и
Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година,

Советот на Општината на својата 7-ма седница одржана на ден 30.09.2013 година Расправајчи по годишната Програма работа на Средното Општинско Училиште "Маврово-Ростуше" за учебната 2013/2014 година, го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

- I. Советот на Општина Маврово и Ростуша ја усвои годишната Програма за работа за учебната 2013/14 година на СОУ „Маврово - Ростуше“ со седиште во с.Ростуша.
- II. Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорот на СОУ „Маврово – Ростуше“ и архивата на општината.

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“.

Број 07-400/5 Совет на Општина Маврово и Ростуша
30.09.2013 год. Претседател,
Ростуша
Неџат Исмаили,
с.р.

129.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Годишните Програми за работа во учебната 2013/2014 година на основните училишта на територијата на Општина Маврово и Ростуша

СЕ ПРОГЛАСУВА, Заклучокот за усвојување на Годишните Програми за работа во учебната 2013/2014 година на основните училишта на територијата на Општина Маврово и Ростуша, број 07-400/6 што Советот на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/4 Општина Маврово и Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 25, став 1, точка 42 и член 72 став 1 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година,

Советот на Општината на својата 7-ма седница одржана на ден 30.09.2013 година, Расправајќи по годишната Програма за работа на Основните

Училишта во општината за учебната 2013/2014 година, го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша ги усвои годишните Програми за работењето на ОУ во општината за учебната 2013/2014 година и тоа за: ОУ „Горѓи Пулески“ с.Ростуша; ОУ „Блаже Конески“ с. Скудриње; ОУ „Јосип Броз Тито“ с.Жировница и ОУ „Денче Дејаноски“ с. Маврови Анови.

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, директорите на Основните Училишта и архивата на општината.

III. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“.

Број 07-400/6 Совет на Општина Маврово и Ростуша
30.09.2013 год. Претседател,
Ростуша
Неџат Исмаили,
с.р

130.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Локалниот акционен план на Комисија за родова еднаквост на половите 2013-2016 година

СЕ ПРОГЛАСУВА, Локалниот акционен план на Комисија за родова еднаквост на половите 2013-2016 година, број 07-400/7 што Советот на Општината Маврово и Ростуша го донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/5 Општина Маврово и
Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа /Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 25, став 1, точка 3 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година,

Советот на општината на својата 7-ма седницата одржана на ден 30.09.2013 година, разгледувајќи го Предлог Акциониот план и програма за стратешки цели и активности на комисија за родова еднаквост го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

I. Советот на Општина Маврово и Ростуша го усвои Акциониот План и Програма за приоритетни стратешки цели и активности на комисијата

за еднакви можности на жените и мажите во Општина Мварово и Ростуша за 2013/2016 година.

II. Примерок од овој Заклучок да се достави до градоначалникот, архивата на општината ,Комисија за родова еднаквост и ЗЕЛС.

IV. Овој Заклучок влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“.

Број 07-400/7 Совет на Општина
Маврово
30.09.2013 год. и Ростуша
Ростуша Претседател,
Неџат Исмаили,
с.р

131.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/,

Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одпочнување на редовна постапка за избор на совети во Месните самоуправи(Месните заедници) на територијата на општината

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одпочнување на редовна постапка за избор на совети во Месните самоуправи(Месните заедници) на територијата на општината, број 07-400/8 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/6 Општина Маврово и
Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 113 и 114 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша (Службен гласник бр.03/2006 пречистен текст бр.6/2008/). Советот на Општина Маврово и Ростуша на својата 7-ма седница одржана на ден 30.09.2013 година ја донесе следнта

ОДЛУКА

За одпочнување на редовна постапка за избор на совети во Месните самоуправи (Месните заедници) на територијата на општината

Член 1

Со оваа одлука Советот на Општина Маврово и Ростуша согласно член 114 од Статутот на општината ги задолжува Месните самоуправи (Месните заедници) во сите населени места во општината, да донесат одлуки за распишување на избори за членови на Совет на Месната заедница поради истекот на мандатот на досегашните совети.

Доколку не се донесе Одлука во дадениот рок согласно Правилата за работа на Месните самоуправи се свикува собир на граѓани.

Член 2

За прогласување на Одлуката за одобрување за подмирување на превозни трошоци за ученик со хендикеп од с.Врбјани

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување за подмирување на превозни трошоци за ученик со хендикеп од с.Врбјани, број 07-400/10 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/8 Општина Маврово и Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 62, став 1 од Законот за локална самоуправа / Сл.Весник на РМ број 05/2002/, а во согласност со член 15, став 1, точка 7 и член 25, став 1, точка 42 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /пречистен текст Сл.Гласник бр.06/2008 година.

Советот на Општината на седницата одржана на ден 2013 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За одобрување на финансиска помош за превоз на ученик

Член 1

Се одобрува месечна финансиска помош во износ од 4.500,00 денари на Џемил Салиу од с. Врбјане, ученик со посебни потреби, во специјалната паралелка во Основното училиште „Исмаил Кемали“ Гостивар.

Член 2

Финансиската помош се одобрува за учебната 2013/14 година за превоз од с.Врбјане до О.У „Исмаил Кемали“ Гостивар и обратно.

Средствата ќе бидат исплатени од буџетот на општината за 2013/14 година по склучувањето на договор за превоз на ученикот со автопревозникот.

Член 3

Оваа одлука ќе биде објавена во “Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша” а ќе влезе во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Број 08-400/10 Општина Маврово и Ростуша
30.09.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

134.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа /„Сл.Весник на РМ“ број 05/2002/, а во согласност со член 34 став 1 точка 3 и член 103 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша /„Сл.Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 06/2008 (пречистен текст) и 13/2010/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша го донесе следниот

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за одобрување за задолжување на Општина Маврово и Ростуша за изградба и реконструкција на дел од водоводен систем во с. Скудриње

СЕ ПРОГЛАСУВА, Одлуката за одобрување за задолжување на Општина Маврово и Ростуша за изградба и реконструкција на дел од водоводен систем во с. Скудриње, број 07-400/11 што Советот на Општината Маврово и Ростуша ја донесе на 7-мата седница одржана на ден 30.09.2013 година.

Број 08-404/9 Општина Маврово и Ростуша
01.10.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Ростуша Мукрем Мехмеди,
с.р.

Врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.61/04,96/04 и 67/07), член 4 од законот за јавен долг (Сл.весник на Р.М. бр.62/05 и 35/11), и член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на Р.М. бр.5/02), Советот на Општина Маврово и Ростуша на седница одржана на 30.09.2013 година донесе

О Д Л У К А

За задолжување на Општина Маврово и Ростуша

за изградба и реконструкција на дел од водоводен систем с.Скудриње

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа Одлука се уредува задолжување на Општина Маврово и Ростуша, кое ќе се оствари преку поволна кредитна линија обезбедена од Хабитат-Македонија, а со цел финансирање на капитален инвестиционен проект од областа на водоснабдувањето.

Член 2

Задолжувањето на Општината е од општ јавен интерес, утврден по спроведена јавна расправа и има економска и финансиска оправданост.

ВИД И ЦЕЛ НА ЗАДОЛЖУВАЊЕТО

Член 3

Видот и целта на задолжувањето е реализација на капитален општински проект за дејности од областа на водоснабдувањето, утврден по спроведена јавна расправа и тоа.

□ **Изградба и реконструкција на дел од водоводен систем с.Скудриње**

НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 4

Задолжувањето ќе биде преку Хабитат-Македонија преку програма која предвидува воспоставување кредитна линија која нуди мали заеми за реконструкција на водоводен систем. Задолжувањето ќе биде изразено во домашна валута.

ИЗНОС И НАЧИН НА ЗАДОЛЖУВАЊЕ

Член 5

Висината на задолжувањето, односно максималниот износ на главницата изнесува 1,537.500,00 денари.

Висина на каматна стапка: 6 % (шест проценти)

НАЧИН НА ОТПЛАТА

Член 6

Вкупниот период на отплата на заемот ќе биде максимум 4 години. Последниот датум на отплата на заемот нема да биде подоцна од 1-ви Јануари 2017 година. Заемот ќе се отплаќа со еднакви полугодишни ануитети

Член 7

За долгорочното задолжување Општината изготви План за финансискиот капацитет и начин на отплаќање, како и амортизационен план кој се прилог на оваа одлука.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Советот на Општина Маврово и Ростуша со донесувањето на оваа Одлука го одобрува задолжувањето.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Маврово и Ростуша.

Број 08-400/11 Совет на Општина
Маврово и Ростуша
30.09.2013 год. Претседател,
Ростуша
Неџат Исмаили,
с.р.

135.

Врз основа на член 113 став 2 од Законот за работни односи /„Службен Весник на РМ“ број 54/2013 (пречистен текст)/, член 20 став 7 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 година (пречистен текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 1/2013/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Службен Весник на РМ“ број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша на ден 20.09.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

За исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето по сила на закон

1. На работникот АСАН СЕФЕДИНИ, од с. Врбјани, со засниван

работен однос на работно место наставник во Основно Училиште „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, заклучно со 03.08.2013 година му престанува работниот однос, поради исполнување на условот за старосна пензија со навршени 64 години живот, да му се исплати **отпремнина** за престанок на вработувањето по сила на закон во висина од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија за месецот во кој работникот заминала во пензија, односно во износ од 42.216,00 денари, согласно член 20 став 7 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 година (пречистен текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 1/2013/.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Со писмен допис број 0302-53/2 од 29.08.2013 година до општината се обрати, Основното училиште „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, со барање за исплата на отпремнина на работникот Асан Сефедини од с.Врбјани, вработен како наставник во О.У. „Јосип Броз Тито“ – с.Жировница, на кој му престана работниот однос на ден 03.08.2013 година, поради исполнување на услов за стекнување на старосна пензија.

Согласно член 20, став 7 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша (пречистен текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 1/2013/, е утврдено дека во случај на пензионирање на вработениот во единицата на локалната самоуправа и во локалната јавна установа му се исплатуваат парични средства во висина од две просечни нето плати исплатени во Република Македонија за месецот во кој работникот заминал во пензија. Врз основа на законските оредби се донесе Решение како во диспозитивот.

Правна поука: Согласно член 228 од ЗОУП на ова Решение, незадоволната странка има право на жалба во рок од 15 дена од приемот на ова Решение, преку овој орган до второстепена комисија при Владата на РМ за решавање на прашања од областа на работните односи.

Доставено до:

- О.У. „Јосип Броз Тито“ с.Жировница
- архивата на општината
- Одд. за финансиски прашања

Број 08-294/2 Општина Маврово и
Ростуша
20.09.2013 год.
ГРАДОНАЧАЛНИК
Р о с т у ш а Мукрем Мехмеди,
с.р.

136.

Врз основа на член 113 став 1 точка 5 од Законот за работни односи /„Службен Весник на РМ“ број 54/2013 (пречистен текст)/, член 20 став 2 од Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 година (пречистен текст), број 07-24/16 од 18.01.2013 година /„Службен Гласник на Општина Маврово и Ростуша“ број 1/2013/ и член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа /„Службен Весник на РМ“ број 05/2002/, Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша на ден 03.10.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ

За исплата на отпремнина поради смрт на вработен

1. На семејството на покојниот Матески Светислав, вработен во Основното Училиште „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови, која смрт настапи на ден 16.09.2013 година да му се исплати **отпремнина** во висина од 30.000,00 денари.

2. Отпремнината да се исплати од средствата предвидени во Буџетот на Општина Маврово и Ростуша за 2013 година.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Образложение

Со писмен допис број 03-95/2 од 23.09.2013 година, до Општината се обрати Основното Училиште „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови, со барање да на семејството на починатиот Светислав Матески, вработен во ОУ „Денче Дејаноски“ – Маврови Анови му се исплати отпремнина за посмртни трошоци, како парична помош во висина од 30.000,00 денари, поради смрт на вработен која настапила на ден 16.09.2013 година.

=====

СОДРЖИНА

126. Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето во учебната 2013/2014 година на СОУ „Маврово-Ростуше“–с. Ростуше..176

127. Заклучок за усвојување на Годишните извештаи за работењето во учебната 2013/2014 година на основните училишта на територијата на Општина Маврово и Ростуша.....176

128. Заклучок за усвојување на Годишната Програма за работа во учебната 2013/2014 година на СОУ „Маврово-Ростуше“ с.Ростуше.....177

129. Заклучокот за усвојување на Годишните Програми за работа во учебната 2013/2014 година на основните училишта на територијата на Општина Маврово и Ростуша.....177

130.Заклучок за усвојување на Локалниот акционен план на Комисија за родова еднаквост на половите 2013-2016 год.....178

131.Одлука за отпочнување на редовна на редовна постапка за избор на совети во Месните178

132. Одлуката за одобрување на финансиски средства за реновирање на верски објект (џамија) во с. Јанче.....179

133. Одлуката за одобрување за подмирување на превозни трошоци за ученик со хендикеп од с.Вбјани.....180

134. Одлуката за одобрување за задолжување на Општина Маврово и Ростуша за изградба и реконструкција на дел од водоводен систем во с. Скудриње.....180

135.Решение за исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето по сила на закон (Асан Сефедини).....181

136.Решение за исплата на отпремнина поради смрт на вработен.....182

137. Решение за исплата на отпремнина заради престанок на вработувањето по сила на закон (Трајко Змејкоски).....182

138. Решение за службено патување во странство.....183

Додаток:

Локалниот акционен план на Комисија за родова еднаквост на половите 2013-2016 година.....184-189

=====

=====

ИЗДАВА И УРЕДУВА
СЛУЖБА НА ОПШТИНА
МАВРОВО И РОСТУША